



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 6 јануари 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ I

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 12 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 850 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11736

1.

Врз основа на чл. 42 и 44 став 3 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ЗБИРНИОТ И КОНСОЛИДИРАНИОТ БИЛАНС

1. Работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружен труд и сложената организација на здружен труд составуваат збирен биланс на успехот на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година и на Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до — 19 — година, што се отпечатени кон Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77) и се негов составен дел.

2. Општествено-политичката заедница составува збирен биланс на приходите и расходите на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и на расходите од 1 јануари до — 19 — година, што е отпечатен кон Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77), и е нејзин составен дел.

3. Самоуправната интересна заедница составува збирен биланс на успехот на образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година и на Образецот Деловни податоци од билансот на успехот од 1 јануари до — 19 — година, што се отпечатени кон Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд и се нејзин составен дел.

4. Работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружен труд и сложената организација на здружен труд составуваат Консолидиран биланс на успехот на Образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

5. Обрасците од точ. 1 до 4 од оваа одлука Службата на општественото книговодство на Југославија ќе ги приспособи за механиографска обработка.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1076

29 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД: _____
БРОЈ НА ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД: _____
БРОЈ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ: _____

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ

ОД 1 јануари до — 19 — година

Реден број	Елементи	Износ	
		претходната година	тековната година
1	2	3	4

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

- Вкупен приход
- Потрошени средства
- Доход (ред. број 1 минус ред. број 2)

Б. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

- Распореден заеднички доход
- Остварен заеднички доход
- Повеќе распореден заеднички доход

1	2	3	4
7	Помалку распореден заеднички доход		
8	Заеднички доход (ред. број 5 плус ред. број 6 минус ред. број 7)		

В. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

9	Распореден доход		
10	Остварен доход		
11	Повеќе распореден доход		
12	Помалку распореден доход		
13	Доход (ред. број 10 плус ред. број 11 минус ред. број 12)		

Г. ЗАГУБА

14	Покриена загуба		
15	Непокриена загуба		
	Вкупно (ред. број 14 плус ред. број 15)		
16	Загуба		
17	Помалку утврдена загуба		
18	Повеќе утврдена загуба		
19	Вкупно (ред. број 16 плус ред. број 17 минус ред. број 18)		

Раководител на книговодството,

Директор,

2.

Врз основа на член 81 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) во спогодба со Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува

У П А Т С Т В О**ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТИЕ ОБРАСЦИ****I. ОПШТА ОДРЕДБА**

1. Со ова упатство се пропишуваат: формата, содржината и начинот на пополнување на образецот пријава за склучен договор за извоз, пријава за склучен договор за увоз, спецификација на пријава за склучен договор за увоз, спецификација на цени, барање за измена на пријава за склучен договор за извоз, и барање за измена на склучен договор за увоз како и Кодексот на шифрите за пополнување пријави за склучени договори за надворешнотрговски промет (во натамошниот текст: кодекс на шифрите), што е даден во прилог кон ова упатство.

II. ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ

2. Пријавувањето на склучените договори за извоз на стоки и услуги се врши на образецот 66 — Пријава за склучен договор за извоз, што е даден во прилог кон ова упатство.

Ако со еден договор склучен со странски содоговарач е предвидено наплатата да се врши во повеќе различни валути, се поднесуваат онолку пријави колку што има валути. Сите пријави носат ист број, а се разликуваат по подбројот.

Ако со една пријава за склучен договор за извоз на услуги за поправки или услуги за облагородување се пријавува и извозот на стоки, се поднесуваат две пријави (поседна пријава за извоз на услуга и посебна пријава за извоз на стоки) со ист број, што се разликуваат само по подбројот.

Ако во една пријава за склучен договор за извоз се наведени повеќе видови стоки со различни тарифни броеви, повеќе земји на извоз или во извозот учествуваат повеќе производители на стоки или даватели на услуги и др., кон пријавата се поднесува спецификација на образецот 67 — Спецификација на пријава за склучен договор за извоз.

Ако во една пријава за склучен договор за извоз се наведени повеќе единици на мери, повеќе цени по единица на мера и др., кон пријавата за склучен договор за извоз се поднесува и спецификација на цените на образецот 68 — Спецификација на цени.

Во случаите од ст. 4 и 5 од оваа точка, во соодветните рубрики на образецот 66 се запишува „според спецификацијата“, а засенчените полиња не се пополнуваат (остануваат празни).

Образецот 69 — Барање за измена на пријава и спецификација за извоз, се поднесува за сите видови рекламација без оглед дали е во прашање сведување на претходно поднесена пријава на фактична вредност или се менува некоја рубрика од пријавата (образец број 66) или се менува некој ред или колона од образецот за спецификациите (образци бр. 67 и 68). Во овој случај се подвлекува зборот „рекламација“ во горниот десен агол на образецот, а во засенченото поле се запишува ознаката „1“. Образецот на барањето се поднесува и кога се поништува пријава по која нема да дојде до извоз. Во овој случај се подвлекува зборот „поништено“, а во засенченото поле се запишува ознаката „2“. Кај барањето за поништување на пријава сите колони од овој образец остануваат празни.

3. Во образецот на пријавата за склучен договор за извоз, во левиот горен агол се запишува називот и седиштето на организацијата на здружен труд што ја поднесува пријавата. Во засенченото поле (3—9), во горниот десен агол на образецот, под бројот на образецот, се запишува матичниот број на извозникот од единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени според дејностите што го водат републичките заводи за статистика.

4. Во рубриката форма на извозната работа, се запишува формата на извозната работа, и тоа:

- 1) извоз на стоки,
- 2) долгорочна производствена кооперација,
- 3) посредување во надворешнотрговскиот промет,
- 4) извоз на стоки во закуп,
- 5) компензациона работа,
- 6) отстапување право на индустриска сопственост,
- 7) изведување инвестициони работи во странство,
- 8) извоз на услуги за поправки и облагородување,
- 9) извоз на други услуги.

Во засенченото поле (10—11) се внесува шифрата на формата на извозната работа од кодексот на шифрите.

Извоз на стоки

5. Во одделните рубрики на образецот на пријавата за склучен договор за извоз се запишува:

1) во рубриката 1 (број на пријавата) се запишува бројот од контролникот што го водат организациите на здружен труд во смисла на Наредбата за водење евиденција за склучените девизи и кредитни работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/77);

2) во рубриката 2 (подброј на пријавата) се запишува едноцифрен број ако според еден договор за надворешнотрговски промет се поднесуваат две или повеќе пријави како во случаите од точка 2 ст. 2 и 3 на ова упатство. Во другите случаи оваа рубрика не се пополнува;

3) во рубриката 3 (датум на склучувањето на договорот) се запишува датумот на склучениот договор со шест цифри (на пр. 1 февруари 1978, како 01.02.78);

4) во рубриката 4 (странски купувач — порачувач) се запишува називот, седиштето и земјата на странскиот купувач со кој е склучен договор. Во првото засенчено поле се запишува ознаката „1“ ако се извезува на претпријатие основано во странство во смисла на член 11 точка 1 од Законот за вршење стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), а ако се извезува на мешовито претпријатие основано во странство во смисла на

член 11 точка 2 од тој закон се запишува ознаката „2“. Во другите случаи оваа рубрика не се пополнува.

Во другото засенчено поле се запишува шифрата на земјата купувач од кодексот на шифрите;

5) во рубриката 5 (валута на наплатата), во засенченото поле се запишува шифрата на валутата на наплатата од кодексот на шифрите, а во засенченото поле ознаката на видот на валутата во која ќе се изврши наплатата на извезените стоки, односно услуга;

6) во рубриката 6 (фактурна вредност на договорот во валута), се запишува фактурната вредност на стоките, односно услугата во валута со два децимала, и тоа бруто вредноста на стоките без намалување за договорените разлики наведени во рубриците 15 и 16. Износот со два децимала може да се запише каде и да било во рубриката и на вообичаен начин (на пр. 756,28; 10.005,00);

7) во рубриката 7 (трошоци на испораката во валута од југограница) се запишуваат трошоците за превоз, осигурување и експедирање на стоки од југограницата до местото на испораката, во валутата на наплатата без децимали, ако е договорен паритет во странство. Пресметувањето на трошоците се врши според курсот што го утврдува Сојузниот извршен совет во смисла на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, а кој е во важност на денот на поднесувањето на пријавата. Ако е договорен паритет на испораката на стоки франко југограница, или некое место во Југославија, оваа рубрика не се пополнува;

8) Во рубриката 8 (вредност франко југограница во валута) се запишува вредноста на договорот во валутата на наплатата со два децимала, која се добива со сведување на фактурната вредност од рубриката 6 на вредноста франко југограница зависно од договорениот паритет на испораката. Ако паритетот на испораката е во Југославија, вредноста на стоките во оваа рубрика е идентична со износот во рубриката 6. Ако е договорен паритет на испораката во странство фактурната вредност се намалува за трошоците за превоз, осигурување и експедирање од рубриката 7 од југословенската граница до местото на испораката;

9) во рубриката 9 (начин на наплата) се запишува начинот на кој се врши наплатата (за готово, на кредит, за готово и на кредит, без наплата, во натура). Во засенченото поле се запишува односната цифра од кодексот на шифрите;

10) во рубриката 10 (број на кредитната партија) се запишува бројот под кој е регистрирана кај народната банка пријавата за склучена кредитна работа во смисла на член 138 точка 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77);

11) во рубриката 11 (начин на склучување на работата) се запишува начинот на кој е склучена работата: директно, преку посредник или застапник. Ако работата е склучена преку посредник или застапник се запишува името, седиштето и земјата на посредникот или застапникот. Во првото засенчено поле се запишува ознаката „1“ ако посредникот или застапникот е претпријатие основано во странство во смисла на член 11 точка 1 од Законот за вршење стопански дејности во странство, ознаката „2“ се запишува ако посредник или застапник е мешовито претпријатие основано во странство во смисла на член 11 точка 2 од истиот закон. Во другите случаи ова поле останува празно. Во второто засенчено поле се запишува шифрата на земјата посредник или застапник од кодексот на шифрите;

12) во рубриката 12 (единица на мера) се запишува кратенката за соодветната единица на мера според која е договорена цената на стоките, а во засенченото поле шифрата од кодексот на шифрите;

13) во рубриката 13 (количество) се запишува количеството на стоките во договорната единица

на мера со два децимала, а ако количеството е договорено со клаузулата „ска“ се наведува ознаката „ска“;

14) во рубриката 14 (цена по единица на мера во валута) се запишува договорената фактурна цена на стоките по единица на мера во валута со два децимала. Производот на вредноста од рубриките 13 и 14 ја дава вредноста од рубриката 6;

15) во рубриката 15 (договорени разлики со купувачот порачувачот) се запишува процентот или апсолутниот износ зависно од тоа како е договорено, со означување на видот на разликата (рабат, касационото и др.). Во првото засенчено поле се запишува процентот со еден децимал (на пр.: 12,5 или 5,0) доколку е договорена разлика во процент, а во второто засенчено поле се запишува апсолутниот износ во валута со два децимала ако доколку е договорена разлика во апсолутен износ. Ако постојат повеќе видови договорени разлики, се искажуваат збирно во процент односно во апсолутен износ, а во рубриката „забелешка“ се специфицираат поединечно;

16) во рубриката 16 (други договорени разлики) се запишува процентот или апсолутниот износ зависно од тоа како е договорено, со означување на видот на договорената разлика која не е пресметана во фактурата со купувачот (посредничка, односно застапничка провизија и др.). Во првото засенчено поле се запишува процентот со еден децимал доколку е договорена разлика во проценти, во второто засенчено поле се запишува шифрата на валутата во која се плаќа провизијата од кодексот на шифрите, а во третото засенчено поле се запишува апсолутниот износ во валутата со два децимала ако е договорена разлика во апсолутен износ. Ако има повеќе видови договорени разлики тие се искажуваат збирно, во процент, односно во апсолутен износ, а во рубриката „забелешка“ се специфицираат поединечно;

17) во рубриката 17 (земја во која се извезува) се запишува земјата во која стоките, односно услугата се извезуваат според диспозицијата од купувачот, а во засенченото поле шифрата на земјата од кодексот на шифрите;

18) во рубриката 18 (паритет) се запишува договорениот паритет, со означување на местото или границата на која се однесува паритетот. Ако испораката е договорена франко југограница се запишува називот на соседната земја преку која се експедитираат стоките, на пр. франко југословенскороманска граница. Ако се извезуваат стоки за кои се договорени повеќе различни паритети се запишуваат сите паритети;

19) во рубриката 19 (трговски назив на стоките, односно услугата) се запишува трговскиот назив на стоките, односно видот на услугата што е предмет на договорот. Засенченото поле останува празно;

20) во рубриката 20 (тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа) се запишува тарифниот број и наменувањето на стоките од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75, 13/76, 49/76, 32/77 и 55/77, а во засенченото поле се запишува деветоцифрена шифра на тарифниот број од таа одлука;

21) во рубриката 21 (режим на извозот) се запишува ознаката на режимот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и шифрата на режимот на извозот од кодексот на шифрите;

22) во рубриката 22 (стопанска дејност) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на соодветната дејност на нивото на подгрупа (6 цифри), во која спаѓаат стоките, односно услугата според Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76);

23) во рубриката 23 (производител на стоки, односно давател на услуги) се запишува називот и седиштето на производителот на стоки, односно давателот на услуга, а во засенченото поле неговиот матичен број од единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени според дејностите, кој се води кај републичките заводи за статистика;

24) во рубриката 24 (рок за извршување на извозот) се запишува рокот до кој според договорот треба да се изврши извозот;

25) во рубриката 25 (динамика на извозот) се запишува реализација на извозот по квартали во тековната година, во наредната година според полугодиштето, а за другите години заедно, и тоа во проценти од вкупната фактурна вредност на договорот од рубриката 6. Динамиката на извозот се дава во цели проценти (на пр. 33, а не 33,3) така што вкупниот збир на процентите од оваа рубрика да биде 100 (на пр. 33+33+34);

26) во рубриката 26 (договорена камата) се запишува вредноста на договорената камата и другите трошоци на кредитите во валутата на наплатата, со два децимала;

27) во рубриката 27 се запишува вредноста на стоките во валутата, без децимали, кои се сопственост на странски порачувач, а кои домашна организација на здружен труд привремено ги увезува заради вградување во стоки што се извезуваат;

28) рубриката 28 не се пополнува;

29) во рубриката 29 (елементи за поврзување) се запишува во првото засенчено поле ознаката „10“ ако извозот се врши во рамките на договорот за деловно-техничка соработка склучен во смисла на член 44 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство. Во другите случаи оваа рубрика не се пополнува;

30) во рубриката „забелешка“ се запишуваат податоците од договорот и другите податоци што се од значење за прифаќање на пријавата, а за кои не се пропишани рубрики или просторот во рубриката е недоволен. Во оваа рубрика се внесува бројот и датумот на согласноста, одобрувањето, решението и др., на надлежниот орган, ако се потребни за склучување на договор. Во оваа рубрика се внесува и гарантниот рск ако е предвиден со договор.

Долгорочна производствена кооперација

6. Во пријавата за склучен договор за извоз во рамките на долгорочната производствена кооперација, се внесуваат податоци на начинот пропишан во точка 5 на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 5, ако наплатата се врши со пребивање на побарувања и должења (преку контокорентната сметка) се запишува ознаката на видот на валутата во која се врши пресметката на контокорентната сметка, а во засенченото поле шифрата на валутата од кодексот на шифрите;

2) во рубриката 9 се запишува „контокорентна сметка“ или „девизна сметка“, а во засенченото поле се запишува шифрата од кодексот на шифрите. Ако начинот на наплата е преку девизна сметка се запишува шифрата „за готово“, односно „на кредит“ од кодексот на шифрите;

3) во рубриката забелешка, се запишува бројот и датумот на решението за запишување на договорот во регистарот кој се води во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, како и бројот и датумот на согласноста за извоз издадена од тој орган. Во оваа рубрика се внесува бројот и датумот на одобрувањето на народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина за отворање контокорентна сметка.

Посредување во надворешнотрговскиот промет

7. Договорите за склучени работи на посредување во надворешнотрговскиот промет се пријавуваат врз образецот на пријавите за склучен договор за извоз, и пријавата за склучен договор за увоз, а се пополнуваат на начинот пропишан во точ. 5 и 17 на оваа упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 29 се запишуваат идентификационите елементи заради поврзување на пријавата за склучен договор за извоз и пријавата за склучен договор за увоз кај посредувањето во надворешнотрговскиот промет, и тоа: првото засенчено поле останува празно, во второто засенчено поле се запишува матичниот број на увозникот, подносителот на пријавата за склучен договор за увоз, вклучувајќи го и подбројот на пријавата (доколку не постои подброј во пријавата, кон бројот на пријавата се допишува една нула, на пр. ако бројот на пријавата е 153 а не постои подброј, тогаш во третото засенчено поле се запишува 1530), а во четвртото засенчено поле се запишува годината на склучувањето на договорот со две цифри, (на пр. 1978 се запишува како 78);

2) во рубриката „забелешка“ се запишува бројот и датумот на одобрието од надлежниот орган за склучување на договорот за работа на посредување во надворешнотрговскиот промет.

Извоз на стоки во закуп

8. Договорите за склучените работи за извоз на стоки во закуп се пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор за извоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 5 на ова упатство, со следните измени во одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 4 се запишува називот, седиштето и земјата на странскиот купувач со кој е склучен договор за закуп на стоки, а во второто засенчено поле се запишува шифрата на земјата на странскиот купувач од кодексот на шифрите;

2) во рубриката 6 се запишува вкупната вредност на закупината, во валута, со два децимала, спрема договорот;

3) во рубриката 24 се запишува рокот на траење на договорот за закуп;

4) во рубриката 27 се запишува фактурната вредност на стоките во валута на наплатата што се дадени во закуп со заокружувањето на целобројна вредност, без децимали;

5) во рубриката „забелешки“ се запитуваат износите и роковите на стасаноста на наплатата на закупината.

Компензационна работа

9. Договорите за компензациони работи, се пријавуваат врз образецот на пријавата за склучен договор за извоз, кој се пополнува на начинот пропишан во точка 5 од оваа упатство, со тоа што во рубриката „забелешки“ се запишува бројот и датумот на одобрието од надлежниот орган за склучување на договорот.

Отстапување право на индустриска сопственост

10. Договорите за отстапување право на индустриска сопственост се пријавуваат на образците на пријавата за склучен договор за извоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 5 на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) рубриките 12, 13 и 14 не се пополнуваат;

2) во рубриката 19 се запишува поблиската ознака на видот на правото на индустриска сопственост (патент, лиценца, модел, жиг, знаење и искуство и др.), а во засенченото поле шифрата на правото на индустриска сопственост од кодексот на шифрите;

3) во рубриката 22 се запишува називот и шифрата на соодветна стопанска дејност, на пивото на подгрупа, во која ќе се примени односното право на индустриска сопственост;

4) во рубриката 24 се запишува рокот и динамиката на извршувањето на договорените обврски;

5) во рубриката „забелешка“ се запишува бројот и датумот на решението за регистрација на договорот кај надлежниот орган и податоците од договорот што се од значење за прифаќањето на пријавата за кои не е пропишана рубрика во пријавата. Ако со договорот се предвидени посебни услови за наплата, се наведуваат и тие услови.

Изведување инвестициони работи во странство

11. Договорите за изведување на инвестициони работи во странство се пријавуваат врз образецот на пријавата за склучен договор за извоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 5 на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на склучениот договор за изведување инвестициони работи во странство која странскиот соодоговарач (порачувач на работите) треба да ја плати;

2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14, 15 и 18 не се пополнуваат;

3) во рубриката 19 се запишува видот на инвестиционите работи, а во засенченото поле соодветната шифра од кодексот на шифрите. Ако има повеќе видови инвестициони работи, се запишува ознаката „според спецификацијата“, а засенченото поле останува празно;

4) рубриките 20 и 21 не се пополнуваат;

5) во рубриката 23 се запишува називот, седиштето и матичниот број на изведувачот на работите. Ако во изведувањето на инвестиционите работи учествуваат повеќе изведувачи или кооперанти, во оваа рубрика се запишува ознаката „според спецификацијата“, на образецот 67, а засенченото поле во кое се запишува матичниот број останува празно. Спецификацијата се пополнува за секој изведувач, односно кооперант посебно;

6) во рубриката 27 се запишува вредноста на стоките од домашно потекло кои се вградуваат во објектот, и тоа во валутата на наплатата од рубриката 5, без децимали;

7) во рубриката 28 се запишува вредноста на стоките од странско потекло кои се вградуваат во објектот, во валутата на наплатата од рубриката 5, без децимали.

Кон пријавата за склучен договор се приложува изјава во која се дава поблиску објаснение за видот на работите, локацијата, роковите за извршувањето на договорот спрема ситуациите, со списокот на кооперантите и други податоци кои се од значење за спроведувањето на девизната контрола, а кои не се опфатени во пријавата и спецификацијата.

За стоките што ѝ се извезуваат на работна единица во странство од страна на домашни организации на здружен труд, вклучувајќи го и носителот на работата, заради вградување во објект, се поднесуваат посебни пријави за склучениот договор за извоз на стоки на образецот 66, а пополнувањето се врши на начинот пропишан во точка 5 на ова упатство, со исклучок на рубриката 29 во која се внесуваат податоци заради поврзување на оваа пријава со пријавата за изведување инвестициони работи во

странство, и тоа: во првото засенчено поле се запишува шифрата на инвестиционите работи во странство, во второто засенчено поле се запишува матичниот број на подносителот на пријавата за изведување инвестициони работи во странство, во третото засенчено поле бројот на пријавата за инвестиционите работи, вклучувајќи го и подбројот на пријавата, а во четвртото засенчено поле се запишува годината на склучувањето на договорот за изведување инвестициони работи во странство, со две цифри.

Еден примерок од оваа пријава организацијата на здружен труд — подносител на пријавата доставува до народната банка кој која е поднесена пријавата за склучен договор за изведување инвестициони работи во странство.

За опремата што е набавена во странство за потребите на изведувањето на инвестиционите работи во странство и платена со девизи од сметката на работната единица, а која по завршетокот на работите, односно по престанувањето на нејзината употреба во странство, се увезува во Југославија, организацијата на здружен труд поднесува посебна пријава за склучен договор за увоз на образец 76. Пополнувањето на оваа пријава се врши на начинот изложен во точка 17 на ова упатство, а се внесуваат истите податоци што се запишуваат во рубриката 29 заради поврзување со пријавата за изведување инвестициони работи во странство;

8) во рубриката „забелешка“ се запишува бројот и датумот на одобрението од надлежниот орган за изведување на инвестиционите работи.

Извоз на услуги за поправки и облагородување

12. Договорите за извоз на услуги за поправки и облагородување се пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор за извоз која се пополнува на начинот пропишан во точка 5 на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на договорената услуга во валута, со два децимала;

2) рубриката 8 не се пополнува;

3) во рубриката 14 се запишува цената на услугата со два децимала;

4) рубриката 18 не се пополнува;

5) во рубриката 19 се запишува видот на услугата, а засенченото поле останува празно;

6) во рубриката 20 се запишува тарифниот број и наменувањето на стоките од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, за облагородените стоки, а во засенченото поле се запишува деветцифрената шифра на стоките од таа одлука;

7) во рубриката 21 се запишува ознаката за формата на извозот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, за облагородени стоки, а во засенченото поле шифрата од кодексот на шифрите;

8) во рубриката 22 се запишува називот а во засенченото поле шифрата на дејноста во која спаѓаат стоките што се облагородени, односно поправени, на нивото на подгрупата на дејностите според Одлуката за Единствената класификација на дејностите;

9) во рубриката 23 се запишува називот на организацијата на здружен труд која дава услуги за облагородување стоки. Ако облагородувањето на стоки го вршат повеќе производствени организации на здружен труд, во оваа рубрика се запишува „според спецификацијата“, а во спецификацијата се наведуваат сите организации на здружен труд што вршат облагородување на стоките;

10) во рубриката 27 се запишува вредноста на облагородените стоки, односно вредноста на попра-

вените стоки, Оваа вредност се запишува како целобројна вредност, без децимали;

11) во рубриката 28 се запишува вредноста на додатниот материјал во валута, без децимали, ако со договорот со странскиот порачувач на услугата за поправка и облагородување е предвидено покрај услугата организацијата на здружен труд да дава и материјал кој се наплатува посебно. За вредноста на материјалот (од рубриката 28) се поднесува додатна пријава под истиот број и датум, која се разликува според „подбројот“. Пополнувањето на додатната пријава се врши на начинот предвиден во точка 5 на ова упатство, а во рубриката 29 во првото засенчено поле се запишува шифрата на видот на извозната работа — извоз на услуги за поправка и облагородување. Другите исенчени полиња остануваат празни;

12) ако домашна организација на здружен труд склучила со странскиот партнер договор за облагородување на странски стоки, со наплата во натура, кон пријавата за склучен договор за извоз на услуги за облагородување се поднесува и пријавата за склучен договор за увоз на стоки на образецот 76. Пополнувањето на пријавата за увоз на стоки се врши на начинот пропишан во точка 17 на ова упатство. Во пријавата се внесуваат податоци за стоките што се увезуваат како надомест за извршената услуга.

Во рубриката 32 се запишуваат идентификационите елементи заради поврзување на оваа пријава со пријавата за извоз на услуги за облагородување, и тоа: во првото засенчено поле се запишува шифрата на видот на извозната работа — извоз на услуга за облагородување, во второто засенчено поле се запишува матичниот број на извозникот, во третото засенчено поле се запишува бројот на извозната пријава вклучувајќи го и подбројот на пријавата (ако не постои подброј, кон бројот на пријавата се допишува една нула), а во четвртото засенчено поле, се запишува годината на склучувањето на договорот, со двете последни цифри.

Извоз на други услуги

13. Договорите за извоз на други услуги се пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор за извоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 5 на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на договорената услуга во валута, со два децимала;

2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14, 15 и 18 не се пополнуваат;

3) во рубриката 19 се запишува поблискиот назив на услугата;

4) рубриките 20 и 21 не се пополнуваат.

III. ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА УВОЗ

14. Пријавувањето на склучените договори за увоз на стоки и услуги се врши на образецот 76 — Пријава за склучен договор за увоз, кој е даден како прилог кон ова упатство.

Ако со еден склучен договор се договорени повеќе видови валути за плаќање се поднесуваат онолку пријави колку што има валути. Овие пријави имаат ист број, а се разликуваат според подбројот кај започнува од 1 за првата валута.

Ако со една пријава за склучен договор за увоз на услуга за поправки се пријавува и увоз на стоки се поднесуваат две пријави и тоа посебно за услугата, а посебно за стоките, со ист број, а се разликуваат само според подбројот.

Ако со еден склучен договор за увоз се пријавуваат повеќе видови стоки или услуги со различни тарифни броеви, со увоз од повеќе земји, како и со различни земји на потекло на стоки и др., кон пријавата се поднесува спецификација на образецот 77 — Спецификација на пријава за склучен договор за увоз.

Ако со еден склучен договор за увоз се предвидени повеќе единици на мера, количества, како и повеќе цени по единица на мера, кон пријавата за склучен договор за увоз се поднесува спецификација на образецот 78 — Спецификација на цени.

Во случајот ст. 3 и 5 на оваа точка, соодветните рубрики на образецот 76 остануваат непополнети, и во нив се запишува само „според спецификацијата“, а засенчените полиња остануваат празни.

Образец 79 — Барање за измена на пријава и спецификации за увоз, се поднесува за сите видови рекламиции без оглед дали е во прашање сведување на претходно поднесената пријава врз фактичната вредност или некоја рубрика од пријавата (образец 76) или некој ред или колона од образецот за спецификации (образец 77 и 78) се менува. Во овој случај се подвлекува зборот „рекламација“ во горниот десен агол на образецот, а во засенченото поле се запишува ознаката „1“. Образецот на барањето се поднесува и кога се поништува целата пријава по која нема да дојде до увоз. Во овој случај се подвлекува зборот „поништено“, а во засенченото поле се запишува ознаката „2“. Кај барањето за поништување на пријавата, сите колони на тој образец остануваат непополнети.

15. Во образецот на пријавата за склучен договор за увоз, во левиот горен агол (увозник) се запишува називот и седиштето на организацијата на здружен труд што ја поднесува пријавата. Во засенченото поле (3—9), во горниот десен агол на образецот под бројот на образецот (76), се запишува матичниот број на увозникот од единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени според дејносите што го водат републичките заводи за статистика.

16. Во рубриката форма на увозната работа се запишува формата на увозната работа, и тоа:

- 1) увоз на стоки,
- 2) долгорочна производствена кооперација,
- 3) увоз на стоки во закуп,
- 4) компензациона работа,
- 5) вложување странски средства,
- 6) прибавување право на индустриска сопственост,
- 7) посредување во надворешнотрговскиот промет,
- 8) отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач во Југославија,
- 9) увоз на услуги за поправки и облагородување,
- 10) увоз на други услуги.

Во засенченото поле (10 до 11) се внесува шифрата на видот на увозната работа од кодексот на шифрите.

Увоз на стоки

17. Во одделни рубрики на образецот на пријавата за склучен договор за увоз се запишува:

1) во рубриката 1 (број на пријавата) се запишува бројот од контролниот што го водат организациите на здружен труд во смисла на Наредбата за водење евиденција за склучените девизни и кредитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/77);

2) во рубриката 2 (подброј на пријавата), ако е во прашање случај од точка 14 ст. 2 и 3 на ова упатство во засенченото поле се запишува едноцифрен број, за да можат пријавите што имаат заеднички број да се разликуваат меѓусебно. Ако се поднесува само една пријава ова поле останува празно;

3) во рубриката 3 (датум на склучувањето на договорот се запишува датумот на склучувањето на договорот со шест цифри (на пр.: 1 февруари 1978 како 01.02.78);

4) во рубриката 4 (странски продавач — извршител) се запишуваат називот, седиштето и земјата на странскиот продавач со кој е склучен договор. Во првото засенчено поле се запишува ознаката „1“ ако продавачот е претпријатие основано во странство во смисла на член 11 точка 1 од Законот за вршење стопански дејности во странство, а ако продавачот е мешовито претпријатие основано во странство во смисла на член 11 точка 2 на тој закон се запишува ознаката „2“. Во второто засенчено поле се запишува шифрата на земјата од кодексот на шифрите;

5) во рубриката 5 (валута на плаќањето) се запишува видот на валутата во која се плаќаат увезените стоки, односно услуга. Во засенченото поле се запишува шифрата на валутата од кодексот на шифрите;

6) во рубриката 6 (фактурна вредност на договорот во валута) се запишува фактурната вредност на стоките, односно услугата, во валута, со два децимала, и тоа бруто вредноста на стоките без намалување за евентуално договорените разлики наведени во рубриките 15 и 16 на ова упатство. Извозот со два децимала може да се запише каде и да било во рубриката и на вообичаен начин (треба да се пишува 10.580,00 а не 10.580 —;

7) во рубриката 7 (трошоци на испораката во валута до југограница) се запишуваат трошоците за превоз, осигурување и експедирање на стоки од местото на испораката во странство до југословенска граница и тоа во валутата на плаќањето, без децимали. Пресметувањето на трошоците се врши според курсот кој е во важност на денот на поднесувањето на пријавата кој го утврдува Сојузниот извршен совет во смисла на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Ако е договорен паритет на испораката на стоки франко југограница оваа рубрика не се пополнува;

8) во рубриката 8 (вредност франко југограница во валута) се запишува вредноста на стоките во валута, со два децимала, која се добива со сведување на фактурната вредност од рубриката 6 врз вредноста франко југограница. Ако е договорен паритет на испораката во странство, фактурната вредност се зголемува за сите трошоци од местото на испораката (експедирање, превоз, осигурување) до југословенската граница;

9) во рубриката 9 (начин на плаќање) се запишува начинот на кој се врши плаќањето (за готово, на кредит, за готово и на кредит, без наплата, во натура). Во засенченото поле се запишува соодветната цифра од кодексот на шифрите).

10) во рубриката 10 (број на кредитната пријава) се запишува бројот под кој е регистрирана кај народната банка пријавата за склучена кредитна работа во смисла на член 138 точка 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство;

11) во рубриката 11 (начин на склучување на работата) се запишува начинот на кој е склучена работата: директно, преку посредник или застапник. Ако договорот е склучен преку посредник или застапник се наведува името, седиштето и земјата на посредникот, односно застапникот. Во првото засенчено поле се запишува ознаката „1“ ако посредник или застапник е претпријатие основано во странство во смисла на член 11 точка 1 од Законот за вршење стопански дејности во странство. Ако посредник или застапник е мешовито претпријатие основано во странство во смисла на член 11 точка 2 на тој закон се запишува ознаката „2“. Во другите случаи ова поле останува празно. Во второто засенчено

поле се запишува шифрата на земјата посредник или застапник, од кодексот на шифрите;

12) во рубриката 12 (единица на мера) се запишува кратенката за соодветната единица на мера по која е договорена цената на стоките, а во засенченото поле шифрата од кодексот на шифрите;

13) во рубриката 13 (количество) се запишува количеството на стоките во договорената единица на мера, со два децимала. Ако количеството е договорено со клаузулата „ска“ тогаш пред количеството се наведува и таа клаузула;

14) во рубриката 14 (цена по единица на мера во валута) се запишува договорената фактурна цена на стоките по единица на мера во валута, со два децимала. Производот на вредностите на рубриките 13 и 14 ја дава вредноста од рубриката 6;

15) во рубриката 15 (договорени разлики со продавачот, односно извршителот на услугата) се запишува процентот или апсолутниот износ зависно од тоа како е договорено, со означување на видот на разликата (рабат, каса—шкото и др.). Во првото засенчено поле се запишува процентот со еден децимал (на пр.: 12,5 или 5,5) ако е договорена разлика во процент. Во второто засенчено поле се запишува апсолутниот износ во валута со два децимала ако е договорена разлика во апсолутен износ. Ако постојат повеќе видови договорени разлики, се искажуваат збирно во процент, односно во апсолутен износ, а во рубриката „забелешка“ се специфицираат поединечно;

16) во рубриката 16 (други договорени разлики) се запишува процентот или апсолутниот износ, зависно од тоа како е договорено со означување на видот на договорената разлика која не е пресметана во фактурата со купувачот (посредничка, односно застапничка провизија и др.). Во првото засенчено поле се запишува процент со еден децимал, ако е договорена разлика во проценти. Во второто засенчено поле се запишува шифрата на валутата во која се плаќа провизијата од кодексот на шифрите, а во третото засенчено поле се запишува апсолутниот износ во валута, со два децимала ако е договорена разлика во апсолутен износ. Ако постојат повеќе видови договорени разлики, се искажуваат збирно во процент, односно во апсолутен износ, а во рубриката „забелешка“ се специфицираат поединечно;

17) во рубриката 17 (земја од која се увезува) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата, од кодексот на шифрите на земјата од која се увезуваат стоките односно услугата. Ако стоките се испорачуваат од консигнационен склад во Југославија, а плаќањето се врши непосредно на странската фирма — сопственик на стоките, како земја на увозот се запишува земјата на странскиот продавач (сопственик на стоките). Ако странскиот продавач испорачува стоки од свое производство од консигнационен склад во друга земја, во рубриката „забелешка“ треба да се наведе дека се увезуваат стоки од консигнационен склад на продавачот кој се наоѓа во оловената земја;

18) во рубриката 18 (земја на потеклото на стоките, се запишува земјата во која се произведени стоките, а во засенченото поле се запишува земјата од кодексот на шифрите;

19) во рубриката 19 (паритет) се запишува договорениот паритет, со означување на местото или границата на која се однесува паритетот. Кај увозот на стоки со договорен паритет франко југограница се запишува називот на соседната земја од која се увезуваат стоките. Ако се увезуваат стоки за кои се договорени повеќе различни паритети се запишуваат сите паритети;

20) во рубриката 20 (трговски назив на стоките, односно услугата), се запишува трговскиот назив на стоките, односно видот на услугата што е предмет на договор. Засенченото поле останува празно;

21) во рубриката 21 (тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа) се запишува тарифниот број и наменувањето на стоките од Одлуката за определување на стоките чиј увоз и извоз се регулирани, а во засенченото поле се запишува деветцифрената шифра на тарифниот број од таа одлука;

22) во рубриката 22 (режим на увозот) се запишува ознаката на режимот од Одлуката за определување на стоките чиј увоз и извоз е регулиран и шифрата на режимот на увозот од кодексот на шифрите;

23) во рубриката 23 (стопанска дејност) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на соодветната дејност на нивото на подгрупата (6 цифри) во која спаѓаат стоките, односно услугата според Одлуката за Единствената класификација на дејностите;

24) во рубриката 24 (извор на средствата за плаќање) се запишува изворот на девизните средства за плаќање од кои според прописите ќе се платат увезените стоки, односно услуга. Во засенченото поле се запишува шифрата на изворите на средствата од кодексот на шифрите;

25) во рубриката 25 (намена на увозот) се запишува називот на намената на увозот:

- опрема,
- репродукциони материјали и сировини,
- резервни делови за тековно одржување,
- резервни делови за инвестиционо одржување,
- лична потрошувачка,
- потрошен материјал.

Во засенченото поле се запишува шифрата на намената на увозот од кодексот на шифрите;

26) во рубриката 26 (корисник на стоките, односно услугата) се запишува називот и седиштето на стоките, односно услугата, со означување на неговиот матичен број од единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени според дејностите, кој се води кај републичките заводи за статистика. Тој матичен број се запишува во засенченото поле;

27) во рубриката 27 (рок за извршување на увозот) се запишува рокот до кој според договорот треба да се изврши увозот;

28) во рубриката 28 (динамика на увозот во проценти) се запишува реализацијата на увозот според договорот по квартали во тековната година, во наредната година според полугодиште, а за другите години, заедно, и тоа во проценти во цел износ;

29) во рубриката 29 (договорени камати) се запишува во вредноста на договорената камата и другите трошоци на кредитите во валутата на плаќањето, со два децимала;

30) рубриките 30 и 31 не се пополнуваат;

31) во рубриката 32 (елементи за поврзување) во првото засенчено поле се запишува ознаката „10“ ако се врши увозот во рамките на договорот за деловнотехничка соработка склучен во смисла на член 44 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство. Во другите случаи оваа рубрика останува празна;

32) во рубриката „забелешка“ се запишуваат податоците од договорот и другите податоци што се од значење за прифаќањето на пријавата, а за кои не се пропишани рубрики во пријавата или просторот во рубриката е недоволен. Во оваа рубрика се внесува бројот и датумот на согласноста, одобрувањето, решението и др. од надлежниот орган, ако биле потребни за вклучување на договорот, како и гарантниот рок ако е предвиден со договорот.

Долгорочна производствена кооперација

18. Договорите за долгорочна производствена кооперација се пријавуваат на образецот на прија-

вата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 5, ако плаќањето се врши со пребивање на долженјата и побарувањата (преку контокорентна сметка) се запишува ознаката на видот на валутата во која се врши пресметката врз контокорентната сметка, а во засенченото поле шифрата на валутата од кодексот на шифрите;

2) во рубриката 9 се запишува контокорентната или девизната сметка, а во засенченото поле се запишува шифрата од кодексот на шифрите. Ако начинот на плаќање е преку девизна сметка се запишува шифрата „за готово“, односно „на кредит“, од кодексот на шифрите;

3) во рубриката 24 се запишуваат зборовите: „долгорочна производствена кооперација“, а во засенченото поле шифрата од кодексот на шифрите;

4) во рубриката „забелешка“ се запишува бројот и датумот на решението за запишување на договор во регистарот кој се води во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, како и бројот и датумот на согласноста за увоз издадена од надлежниот орган и број и датум на одобрението од народната банка на републиката односно од народната банка на автономната покраина за отворање контокорентна сметка.

Посредување во надворешнотрговскиот промет

19. Договорите за посредување во надворешнотрговскиот промет се пријавуваат врз образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 на ова упатство, со тоа што во рубриката „забелешка“ се запишува бројот и датумот на одобрението од надлежниот орган за склучување на договорот за посредување во надворешнотрговскиот промет.

Увоз на стоки во закуп

20. Договорите за увоз на стоки во закуп се пријавуваат врз образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 од ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 4 се запишува називот, седиштето и земјата на странскиот закуподавец со кој е склучен договор за закуп на стоки, а во второто засенчено поле се запишува шифрата на земјата од кодексот на шифрите;

2) во рубриката 6 се запишува вкупната фактурна вредност на закупнината, во валутата на плаќањето, со два децимала;

3) во рубриката 27 се запишува рокот на траењето на договорот за закуп;

4) во рубриката 30 се запишува фактурната вредност на стоките што се земаат во закуп, во валутата на плаќањето во цел износ, без децимали;

5) во рубриката „забелешка“ се запишуваат износите и роковите на стасаноста на плаќањето на закупот според договорот.

Компензациона работа

21. Договорите за компензациони работи се пријавуваат врз образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 на ова упатство, со тоа што во рубриката „забелешка“ се запишува бројот и датумот на одобрението од надлежниот орган за склучување на договорот.

Вложување странски средства

22. Договорите за вложување странски средства се пријавуваат врз образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 од ова упатство, со следните измени во одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 3 се запишува бројот и датумот на решението за регистрација на договорот кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;

2) во рубриката 4 се запишува називот, седиштето и земјата на странското лице кое вложува средства во домашна организација на здружен труд;

3) во рубриката 5 се запишува валутата од договорот за вложување средства на странско лице а во засенченото поле шифрата од кодексот на шифрите;

4) во рубриката 6 се запишува фактурната вредност на стоките во валута, со два децимала, од договорот за вложување средства на странско лице;

5) во рубриката 9 се запишуваат „средства на странски лица во натурален вид“;

6) во рубриката 22 се запишува ознаката на режимот на увозот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, а во засенченото поле шифрата на режимот на увозот од кодексот на шифрите, како и бројот и датумот на согласноста од надлежниот орган издадена во смисла на член 34 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство;

7) во рубриката 24 се запишува „вложување на странско лице“, а во засенченото поле шифрата од кодексот на шифрите.

Прибавување право на индустриска сопственост

23. Договорите за прибавување право на индустриска сопственост се пријавуваат врз образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 од ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) рубриките 12, 13 и 14 не се пополнуваат;

2) во рубриката 20 се запишува поблиската ознака на видот на правото на индустриска сопственост (патент, лиценца, модел, жиг, знаење и искуство и др.). Во засенченото поле се внесува шифрата на видот на правото на индустриска сопственост од кодексот на шифрите;

3) рубриките 21 и 22 не се пополнуваат;

4) во рубриката 23 се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на соодветната дејност, на ниво на подгрупа, во која ќе се примени односното право на индустриска сопственост;

5) во рубриката 27 се запишува динамиката на извршувањето на договорените обврски;

6) во рубриката „забелешка“ се запишува бројот и датумот на решението за регистрација на договорите кај надлежниот орган, како и податоците од договорот или други податоци кои се од значење за следењето за извршувањето на работата, а за кои не е пропишана рубрика во пријавата. Ако со договорот се предвидени посебни услови на плаќањето, треба да се наведат тие услови.

Отстапување и изградба на инвестиционен објект на странски изведувач во Југославија

24. Договорите за отстапување на изградбата на инвестиционен објект на странски изведувач во Југославија, се пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 од ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

1) во рубриката 6 се запишува вкупната вредност на работите од договорот што домашна организација на здружен труд треба да му ја плати на странскиот изведувач на работите;

2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 и 19 не се пополнуваат;

3) во рубриката 20 се запишува видот и обемот на работите што ги изведува странски договараач во Југославија;

4) рубриките 21 и 22 не се пополнуваат;

5) во рубриката 30 се запишува вредноста на стоките од домашно потекло што се вградуваат во објектот во валутата на плаќањето од рубриката 5, без децимали;

6) во рубриката 31 се запишува вредноста на стоките од странско потекло, што се вградуваат во објектот, во валутата на плаќањето од рубриката 5, без децимали;

7) во рубриката „забелешка“ се внесува бројот и датумот на решението од надлежниот орган кај кој е регистриран договорот и број и датум на одобреното од надлежниот орган за увозот на стоките што ги вградува во објектот странскиот изведувач.

За стоките што странски изведувач на работите ги увезува во рамките на договорот за отстапување изградба на инвестиционен објект во Југославија, не се поднесуваат посебни пријави за склучен договор за увоз.

За стоките што домашна организација на здружен труд му ги продава на странски изведувач на работи заради вградување во објект се поднесува пријава за склучен договор за увоз на стоки на образецот 66. Пополнувањето на оваа пријава се врши на начинот пропишан во точка 5 од ова упатство, а во рубриката 29 се внесуваат податоци заради поврзување на оваа пријава со пријавата за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, и тоа: во првото засенчено поле се запишува шифрата за работите на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, во второто засенчено поле се запишува матичниот број на подносителот на пријавата за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, во третото засенчено поле се запишува бројот на пријавата за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, вклучувајќи го и подбројот на пријавата, а во четвртото засенчено поле се запишува годината на склучувањето на договорот за отстапување изградба на инвестиционен објект, со двете последни цифри.

За стоките што странски изведувач на работите ги купува во Југославија не се поднесува пријава за склучен договор за увоз.

Кон пријавата за склучен договор се поднесува изјава во која се дава поблиско објаснение за видот на работите, локацијата и роковите на испораката, спрема ситуациите. Истовремено се поднесува и спецификација на стоките што ги увезува странскиот изведувач, со означување на видот, количеството, вредноста, режимот на увозот, тарифниот број и наменувањето на стоките.

Увоз на услуги за поправки и облагородување

25. Договорите за увоз на услуги за поправки и облагородување се пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 17 на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики и тоа:

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на договорената услуга во валута со два децимала;

2) рубриката 8 не се пополнува;

3) во рубриката 14 се запишува цената на услугата, со два децимала;

4) рубриките 15 и 19 не се пополнуваат;

5) во рубриката 20 се запишува видот на услугите, а засенченото поле останува празно;

6) во рубриката 21 се запишува тарифниот број и наменувањето на стоките од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, облагородени стоки, а во засенченото поле се запишува деветцифрената шифра на стоките од таа одлука.

7) во рубриката 22 се запишува ознаката на режимот на увозот за облагородени стоки од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз

е регулиран, а во засенченото поле шифрата од кодексот на шифрите;

8) во рубриката 23 се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на дејноста, во која спаѓаат облагородени, односно поправени стоки, и тоа на нивото на подгрупата на дејноста според Одлуката за Единствената класификација на дејностите;

9) рубриката 25 не се пополнува;

10) во рубриката 30 се запишува вредноста на облагородените стоки, односно вредноста на поправените стоки, а која се добива кога кон вредноста на стоките што се привремено извезени заради облагородување, односно поправка ќе се додаде вредноста на услугите. Оваа вредност се запишува во валута, без децимали;

11) во рубриката 31 се запишува вредноста на додадениот материјал, во валута, без децимали. Ако организацијата на здружен труд со странски содоговарач склучила договор со кој е предвидено покрај услуги за поправки странската фирма да дава и материјал кој се наплатува посебно, за вредноста на материјалот од рубриката 31 се поднесува додатна пријава која има ист број и датум со кој е пријавена услугата, а се разликува само според подбројот. Пополнувањето на пријавата за увоз на материјалот се врши на начинот пропишан во точка 17 на ова упатство, а во пријавата за увоз на стоки во првото засенчено поле во рубриката 32 се запишува шифрата на формата на увозната работа — увоз на услуги за поправки од кодексот на шифрите. Другите полиња на оваа рубрика не се пополнуваат;

12) ако домашна организација на здружен труд со странски содоговарач склучила договор со кој е предвидено покрај услугите за облагородување странската фирма да дава и материјал кој посебно се фактурира, организацијата на здружен труд во тој случај не поднесува додатна пријава за вредноста на стоките. Во тој случај пријавата се поднесува на начинот предвиден за увоз на услуги за облагородување;

13) Кога домашна организација на здружен труд со странски содоговарач ќе склучи договор за увоз на услуги за облагородување на стоки со плаќање во натура, организацијата на здружен труд кон пријавата за увоз на услуги ја поднесува и пријавата за склучен договор за увоз на стоки, врз образецот 66, а таа пријава се пополнува на начинот предвиден во точка 5 од ова упатство. Тие пријави мораат да бидат меѓусебно поврзани со броеви и датуми кои се внесуваат во рубриката „елементи за поврзување“ и тоа на следниот начин: во првото засенчено поле во рубриката 29 на пријавата според извозот на стоки се запишува шифрата на видот на увозната работа — увоз на услуги за облагородување, во второто засенчено поле матичниот број на увозникот, а во третото засенчено поле бројот на пријавата за увоз на услуги за која се врзува таа извозна пријава. Покрај бројот на пријавата, во третото засенчено поле се внесува и подбројот на увозната пријава. Ако овој подброј не постои, кон бројот на пријавата се додава една нула. Во четвртото засенчено поле се запишува годината на склучувањето на договорот за увоз на услуги со двете последни цифри (на пр.: 1978 како 78);

14) во рубриката „забелешка“ се запишува тарифниот број и наменувањето на стоките од номенклатурата на Царинската тарифа, со режимот на извоз од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, како и вредноста за стоките што се извезуваат привремено на облагородување.

Увоз на други услуги

26. Договорите за увоз на други услуги се пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот про-

пишан во точка 17 од ова упатство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа:

- 1) во рубриката 6 се запишува вредноста на договорената услуга во валута, со два децимала;
- 2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14 и 15 не се пополнуваат;
- 3) во рубриката 20 се запишува поблискиот назив на услугата;
- 4) рубриките 21, 22 и 25 не се пополнуваат.

IV. ДРУГИ ОБРАСЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗВОЗ

Спецификација на пријавите за склучен договор за извоз

27. Спецификацијата на пријавата за склучен договор за извоз (образец 67) се пополнува на следниот начин:

1) во заглавјето на образецот (извозник) се запишува називот и седиштето на организацијата на здружен труд што склучила договор со странски содоговарач за надворешнотрговски промет, која поднесува пријава. Во засенченото поле (3-9) во горниот десен агол на образецот под бројот на образецот (67) се запишува матичниот број на извозникот од единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени според дејностите, што го водат републичките заводи за статистика;

2) во поднасловот на образецот (форма на извозната работа) се запишуваат податоци на начинот пропишан во точка 4 на ова упатство;

3) во десниот горен агол на образецот (број и подброј на пријавата и година на склучувањето на договорот) под шифрата на формата на извозната работа, во првото засенчено поле се запишува бројот, во второто-подбројот на пријавата за која се поднесува спецификација, а во третото — годината на склучувањето на договорот, со двете последни цифри (на пр.: 1978, како 78);

4) во десниот горен агол на образецот под бројот, подбројот на пријавата и годината на склучувањето на договорот (на местото предвидено за означување на производителот на стоки, односно давателот на услуга) се запишува називот и адресата на производителот на стоки, односно на давателот на услуги — изведувачот на инвестициони работи, а во засенченото поле неговиот матичен број од единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени според дејностите, што го водат републичките заводи за статистика.

28. Колоните на образецот спецификација на пријава за склучен договор за извоз, се пополнуваат на следниот начин:

1) во колоната 1 (реден број) се запишува редниот број на редот на спецификацијата во рамките на еден производител на стоки, односно давател на услуга. Ако кон пријавата се поднесуваат повеќе образци на спецификации, редните броеви на редот на спецификацијата продолжуваат;

2) во колоната 2 (тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа), ако со една пријава се опфатени повеќе стоки, се запишува тарифниот број и наменувањето на стоките според Царинската тарифа, како во рубриката 20 на пријавата за извоз, а во засенченото поле деветцифрената шифра на тарифниот број за овие стоки. Во другите случаи оваа колона не се пополнува;

3) во колоната 3 (трговски назив на стоките, односно вид на услугата) се запишува трговскиот назив на стоките, односно видот на инвестиционите работи, а во засенченото поле шифрата на видот на инвестиционите работи од кодексот на шифрите, ако со една пријава за изведување инвестициони работи се опфатени повеќе работи. Во другите случаи оваа колона не се пополнува;

4) во колоната 4 (стопанска дејност) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на со-

одветната стопанска дејност, на нивото на подгрупа во која спаѓаат стоките, односно услугата, ако со една пријава се предвидени повеќе производи, односно повеќе различни услуги што, според Одлуката за Единствената класификација на дејностите, имаат различни шифри. Во другите случаи оваа колона не се пополнува;

5) во колоната 5 (земја во која се извезува) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на земјата, ако врз основа на една пријава се извезуваат стоки во повеќе земји. Во другите случаи оваа колона не се пополнува;

6) во колоната 6 (режим) се запишува кратенката за режимот на извозот, а во засенченото поле шифрата на режимот на извозот, ако постојат повеќе режими на извоз. Во другите случаи оваа колона не се пополнува.

7) во колоната 7 (вредност во валута) се запишува вредноста на извозот за еден производител на стоки, односно давател на услуги — изведувач на работи, за еден вид стоки за еден вид инвестициони работи, за една стопанска дејност, за една земја на извоз и еден режим. Вредноста се запишува со два децимала во валутата на наплатата што е наведена во пријавата кон која се поднесува спецификацијата. Вкупната вредност според спецификацијата е еднаква на вредноста од рубриката 6 на пријавата за склучен договор за извоз (образец 66).

Спецификација на цени

29. Спецификацијата на цени (образец 68) се пополнува на следниот начин:

1) во заглавјето на образецот (извозник) се внесуваат податоци на начинот пропишан во точка 27 на ова упатство;

2) во поднасловот на образецот (форма на извозната работа) се запишуваат податоците на начинот пропишан во точка 4 на ова упатство;

3) во десниот горен агол на образецот (број, подброј на пријавата и година на склучувањето на договорот) се запишуваат податоци на начинот пропишан во точка 2 на ова упатство.

30. Во колоните на образецот спецификација на цени, се запишува:

1) во колоната 1 (реден број) се запишува редниот број на редот на спецификацијата;

2) во колоната 2 (шифра на стоките), ако со една пријава се опфатени повеќе видови стоки се запишува деветцифрената шифра на тарифните броеви за односните стоки. Во другите случаи оваа колона не се пополнува;

3) во колоната 3 (тип и единица на мера) се запишува типот — моделот на стоките доколку цените се зависни од типот — моделот на стоките кои имаат единствена шифра на стоките од колоната 2 на овој образец. Во оваа колона се запишува и соодветната кратенка, а во засенченото поле се запишува шифрата за единица на мера во која е изразено количество на стоките од колоната 4. Оваа колона не се пополнува ако е употребена единствена единица на мера за сите стоки што се предвидени со договорот за извоз;

4) во колоната 4 (количество) се запишува количеството на стоките во единица на мера, со два децимала. Количеството се однесува на едни стоки, една цена и една единица на мера;

5) во колоната 5 (цена) се запишува цената по единица на мера во валутата на наплатата, со два децимала;

6) во колоната 6 (вредност во валута) се запишува вредноста на извозот за еден вид стоки и една цена. Вредноста се запишува со два децимала, во валутата на наплатата што е наведена во пријавата за која се поднесува спецификацијата. Вкупната вредност според спецификацијата треба да е еднаква на вредноста од рубриката 6 на пријавата за склучен договор за извоз (образец 66).

Барање за измена на пријава и спецификации за извоз

31. Барањето за измена на пријава и спецификации за извоз (образец 69) се пополнува така што, ако претходно поднесената пријава се сведува на фактичната вредност или некоја рубрика од пријавата (образец 66), или некој ред или колона од обрасците за спецификации (образец 67 и 68), се менува — се подвлекува зборот „рекламација“ во горниот десен агол на образецот, а во засенченото поле се запишува ознаката „1“. Кога се поништува целата пријава, според која нема да дојде до извоз, се подвлекува зборот „поништено“ а во засенченото поле се запишува ознаката „2“. Кај барањето за поништување на пријава сите колони на овој образец не се пополнуваат.

Во заглавјето од левата страна (извозник) се внесуваат податоци на начинот пропишан во точка 3 на ова упатство.

Десно од насловот на образецот (број, подброј на пријавата и година на склучувањето на договорот, во првото засенчено поле се запишува бројот, во второто подбројот на пријавата која се рекламира, односно поништува, а во третото засенчено поле се внесува годината на склучувањето на договорот, со двете последни цифри.

32. Колоните на образецот на барањето за измена на пријава и спецификации за извоз се пополнуваат на следниот начин:

1) во колоната 1 (број на образецот) се запишува бројот на образецот кој се рекламира. Користејќи ја ознаката за дете (") овој податок мора постојано да се повторува во сите редови на образецот;

2) во колоната 2 (број на рубриката) се запишува бројот на рубриката од образецот на пријавата за извоз (образец 66) која се менува, односно бројот на редот на спецификацијата (обрасци 67 и 68) во кој дошло до промена;

3) во колоната 3 (број на колоната) се запишува бројот на колоната и спецификацијата (обрасци 67 и 68) која се менува, односно редниот број на полето на некоја рубрика од пријавата за склучен договор за извоз (образец 66) ако оваа рубрика има повеќе засенчени полиња, како што е случајот со рубриците 25 и 29);

4) во колоната 4 (назив на податокот) се запишува називот на новата содржина на податокот од колоната 6 на овој образец доколку таа нова содржина е некоја шифра. Ако се менува износ, новата содржина на податокот не треба да се шифрира, а колоната 4 не се пополнува;

5) во колоната 5 (стара содржина на податокот) се запишува старата шифра или стариот износ кој се менува;

6) во колоната 6 (нова содржина на податокот) се запишува новата шифра или новиот износ кој во соодветниот образец од колоната 1, во соодветната рубрика од колоната 2, или во соодветниот ред од колоната 3 на овој образец треба да ја замени старата содржина на податокот во засенченото поле.

V. ДРУГИ ОБРАСЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА УВОЗ**Спецификација на пријава за склучен договор за увоз**

33. Спецификацијата на пријава за склучен договор за увоз (образец 77 кој е даден кон ова упатство), се пополнува на следниот начин:

1) во заглавјето на образецот (увозник) се запишува називот и седиштето на организацијата на здружен труд што склучила договор со странски содоговарач за надворешнотрговскиот промет, која поднесува пријава. Во засенченото поле (3-9) во горниот десен агол на образецот, подбројот на образецот (77) се запишува матичниот број на увозникот

од единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени според дејностите, кој го водат републичките заводи за статистика;

2) во поднасловот на образецот (форма на увозната работа) се запишуваат податоци на начинот пропишан во точка 16 на ова упатство;

3) во десниот горен агол на образецот (број, подброј и година на склучувањето на договорот) под шифрата на формата на увозната работа, во првото засенчено поле се запишува бројот, во второто — подбројот на пријавата за која се поднесува спецификација, а во третото — годината на склучувањето на договорот, со двете последни цифри;

4) во наредната колона на образецот се внесува спецификацијата на изворите на средствата, намената на увозот и корисникот на стоките, односно услугите. За секој корисник, за секој извор на средства и за секоја намена на увозот, се поднесува посебна спецификација на пријава за склучен договор за увоз (образец 77).

34. Колоните на образецот на спецификацијата на пријавите за склучен договор за увоз, се пополнуваат на следниот начин:

1) во колоната 1 (реден број) се запишува редниот број на редот на спецификацијата;

2) во колоната 2 (тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа), се запишува тарифниот број и наменувањето на стоките, а во засенченото поле деветцифрената шифра на стоките, ако со договорот за увоз на стоки е предвиден увоз на повеќе различни стоки. Во другите случаи се запишува ознаката „според пријавата“, а засенченото поле не се пополнува;

3) во колоната 3 (трговски назив на стоките) односно услугата, се запишува трговскиот назив на стоките или видот на инвестиционите работи, а во засенченото поле шифрата на видот на инвестиционите работи од кодексот на шифрите;

4) во колоната 4 (стопанска дејност) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на соодветната стопанска дејност на нивото на подгрупа во која спаѓаат стоките односно услугите, ако со една пријава е предвиден увоз на повеќе производи, односно увоз на повеќе различни услуги што, според Одлуката за Единствената класификација на дејностите, имаат различни шифри. Во другите случаи се запишува „според пријавата“, а засенченото поле не се пополнува;

5) во колоната 5 (земја од која се увезува) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на земјата ако со една пријава се врши увоз од повеќе земји. Во другите случаи се запишува „според пријавата“, а засенченото поле не се пополнува;

6) во колоната 6 (земја на потеклото) се запишува називот, а во засенченото поле шифрата на земјата од кодексот на шифрите;

7) во колоната 7 (режим) се запишува кратенката за режимот на увозот, а во засенченото поле шифрата на режимот на увозот;

8) во колоната 8 (вредност во валута) се запишува вредноста на увозот за еден корисник, за еден вид стоки во рамките на една стопанска дејност, за увоз од една земја, според еден режим, за една намена и еден извор на средства за плаќање. Вредноста се запишува со два децимала, во валутата на плаќањето што е наведено во пријавата кон која се поднесува спецификацијата. Вкупната вредност според спецификацијата треба да е еднаква на вредноста од рубриката 6 на пријавата за склучен договор за увоз (образец 76).

Спецификација на цени

35. Спецификацијата на цени (образец 78), се пополнува на следниот начин:

1) во заглавјето на образецот од левата страна (увозник) се внесуваат податоците пропишани во точка 15 на ова упатство;

2) во заглавјето на образецот од десната страна (број) и подброј на пријавата и година на склучувањето на договорот) се внесуваат податоци како кај спецификацијата на пријава за склучен договор за увоз (образец 77);

3) во поднасловот на образецот (форма на увозната работа) се внесуваат податоците наведени во точка 16 на ова упатство.

36. Во колоните на образецот спецификација на цени, се запишува:

1) во колоната 1 (реден број) се запишува редниот број на редот на спецификацијата;

2) во колоната 2 (шифра на стоките) се запишува шифрата на стоките според номенклатурата од Царинската тарифа;

3) во колоната 3 (тип и единица на мера) се запишува типот, моделот или различните димензии на стоките ако од тоа зависат договорените цени, а во засенченото поле шифрата за единица на мера во која е изразено количеството на стоките од колоната 4. Оваа колона не се пополнува ако е употребена единствена единица на мера за сите стоки што се предвидени со договорот за извоз;

4) во колоната 4 (количество) се запишува количеството на стоките во единица на мера, со два децимала. Количеството се однесува на едни стоки, една цена и една единица на мера;

5) во колоната 5 (цена) се запишува цената по единица на мера, во валутата на наплатата, со два децимала;

6) во колоната 6 (вредност во валута) се запишува вредноста на увозот за еден вид стоки и една цена. Вредноста се запишува со два децимала, во валутата на плаќањето што е наведена во пријавата кон која се поднесува спецификацијата. Вкупната вредност според спецификација треба да е еднаква на вредноста на рубриката 6 на пријавата за склучен договор за увоз (образец 76).

Барање за измена на пријава и спецификации за увоз

37. Барањето за измена на пријава и спецификации за увоз се поднесува на образецот 79 кој е даден кон ова упатство и се пополнува на следниот начин:

1) во заглавјето на образецот од левата страна (увозник) се внесуваат податоци на начинот потпишан во точка 15 на ова упатство;

2) во насловот на образецот од десната страна (број, подброј на пријавата и година на склучувањето на договор, во првото засенчено поле се запишува бројот, во второто — подбројот на пријавата што се рекламира, односно поништува, а во третото — годината на склучувањето на договорот, со двете последни цифри.

Образецот 79 се поднесува за сите видови рекламации, без оглед дали е во прашање сведување на претходно поднесена пријава на фактичната вредност или некоја рубрика од пријавата (образец 76) или некој ред или колона од образецот за спецификации (обрасци 77 и 78) се менува. Во овој случај се подвлекува зборот „рекламација“ во горниот десен агол на образецот, а во засенченото поле се запишува ознаката „1“. Образецот се поднесува и кога се поништува пријавата според која нема да дојде до увоз. Во тој случај се подвлекува зборот „поништено“, а во засенченото поле се запишува ознаката „2“. Кај барањето за поништување на пријава сите колони на образецот не се пополнуваат.

38. Во колоните на образецот на барањето за измена на пријава и спецификации за увоз се запишува:

1) во колоната 1 (број на образецот) се запишува бројот на образецот кој се рекламира. Користејќи ја ознаката за дето (") овој податок не мора постојано да се повторува во сите редови на образецот;

2) во колоната 2 (број на рубриката) се запишува бројот на рубриката од образецот на пријава-

та за склучен договор за увоз (образец 76) која се менува, односно бројот на редот на спецификацијата (обрасци 77 и 78) во кој дошло до промена;

3) во колоната 3 (број на колоната) се запишува бројот на колоната во спецификацијата (обрасци 77 и 78) кој се менува, односно редниот број на полето на некоја рубрика од пријавата за склучен договор за увоз (образец 76) во кој дошло до промена, ако оваа рубрика има повеќе полиња, како што е случајот со рубриките 28 и 32 (образец 76);

4) во колоната 4 (назив на податокот) се запишува називот на новата содржина на податокот од колоната 6 на овој образец ако таа нова содржина е некоја шифра. Ако се менува износот, новата содржина на образецот не се шифрира и колоната 4 не се пополнува;

5) во колоната 5 (стара содржина на образецот) се запишува старата шифра или стариот износ кој се менува;

6) во колоната 6 (нова содржина на податокот) се запишува новата шифра или новиот износ кој во соодветниот образец од колоната 1, во соодветната рубрика од колоната 2 или во соодветниот ред од колоната 3 на овој образец, треба да ја замени старата содржина на податокот во засенченото поле.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

39. Обрасците: 66 — Пријава за склучен договор за извоз,
67 — Спецификација на пријава за склучен договор за извоз,
68 — Спецификација на цени,
69 — Барање за измена на пријава и спецификации за извоз,
76 — Пријава за склучен договор за увоз,
77 — Спецификација на пријава за склучен договор за увоз,
78 — Спецификација на цени,
79 — Барање за измена на пријава и спецификации за увоз, и

— Кодексот на шифрите за пополнување на обрасците во постапката за пријавување на склучените договори во надворешнотрговскиот промет, се печатени кон ова упатство и се негов составен дел.

40. Според пријавите за склучените договори за надворешнотрговски промет што народните банки ќе ги прифатат до 31 јануари 1978 година, организациите на здружен труд ќе вршат измени на одделни рубрики од тие пријави почнувајќи од 1 февруари 1978 година врз образецот на пријавата за склучен договор за извоз (образец 66), образецот на пријавата за склучен договор за увоз (образец 76) и обрасците на спецификациите (обрасци 67, 68, 77 и 78), што се пополнуваат на начинот пропишан со ова упатство. Сите рубрики на овие обрасци се пополнуваат без оглед дали се менуваат или не, а над насловот на образецот се запишува зборот „рекламација“. Секоја наредна измена се врши со поднесување на барањето за измена на пријава и спецификации на обрасците 69 и 79. Поништувањето на пријавите за склучените договори за надворешнотрговскиот промет, што се прифатени до 31 јануари 1978 година, се врши на обрасците 69 и 79, на начинот пропишан со ова упатство.

41. Ова упатство влегува во сила на 1 февруари 1978 година.

Бр. 25097-2

5 декември 1977 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

(Извозник)		Образец 66	
(Место и датум)		1 2 3 9	
ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ			
(Форма на извозната работа)			
1. Број на пријавата	2. Подброј на пријавата	3. Датум на сключувањето на договорот	4. Странски купувач — порачувач
5. Валути на наплатата	6. Фактурна вредност на извозот во валута	7. Трошоци на испораката во валута од југоисток	8. Вредност франко југоисток во валута
9. Начин на наплата	10. Бр. на ред пријава	11. Начин на сключување на работата	
12. Единица на мера	13. Количества	14. Цена по единица на мера во валута	
15. Договорени разлики со купувачот — порачувачот		16. Други договорени разлики	
17. Земајќи во која се извозува		18. Паритет	
19. Трговски назив на стоките — услугата		20. Тарифен број и наименување на стоките според царинската тарифа	
21. Режим на извозот		22. Стопанска дејност	
23. Производител на стоките — давател на услугите			
24. Рок за извршување на извозот	25. Динамика на извозот во %		
	тековна година наредна година други години I кв. II кв. III кв. IV кв. I пол. II пол.		
26. Договорена камата	27.	28.	29. Елементи за поврзување
			1 2 3 4
Датум и заверка на прифаќањето на пријавата во НБ		Забелешки	
Име, телефон, потпис и печат на подносителот на пријавата			

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ

(Форме на извозна работа)

Образец 97

Број и датум на пријавата

Број и датум на пријавата

Ред. бр.	Трговски назив на стоката — купувач	Сопствена дејност	Застапување на стоката — купувач	Резиме	Вредност во валута
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Датум и место на потпишување на спецификацијата во Н.Б.

Забелешка: Вкупно

Образец 76			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			
(Увозител)			
(Место и датум)			
ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА УВОЗ			
(Форма на увозната работа)			
1. Број на пријавата	2. Подброј на пријавата	3. Датум на случувањето на договорот	4. Страна на продавач — извршител
5. Валута на плаќањето	6. Фактурна вредност на договорот во валута	7. Трошоци на испораката во валута до југославина	8. Вредност франко југославина во валута
9. Начин на плаќање	10. Број на ред. пријава	11. Начин на случување на работата	
12. Единица на мера	13. Количество	14. Цена по единица на мера во валута	
15. Договорени разлики со продавачот — извршителот		16. Други договорени разлики	
17. Земја од која се увозум	18. Земја на потеклото на стоките	19. Паритет	
20. Трговски назив на стоките — услугата		21. Тарифен број и наименовање на стоките според царинската тарифа	
22. Режим на увозот		23. Стопанска дејност	
24. Извор на средствата за плаќање			
25. Намена на увозот	26. Корисник на стоките — услугата		
27. Рок за извршување на увозот	28. Динамика на увозот во %		
	тековна година наредна година други години I кв. II кв. III кв. IV кв. I пол. II пол.		
29. Договорена камата	30.	31.	32. Елементи за превземање
Датум и заверка на прифаќањето на пријавата во НБ		Забелешки	
Име, телефон, адреса и пошта на подносителот на пријавата			

[illegible]

Образец 79
2

Информација — поништено 3

4 10

**БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ПРИЈАВА
И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА УВОЗ**

Број 11 16 17 год. 18 19

1	2	3	4	5	6
Број на образецот	Број на рубриката	Број на колоната	Назив на податокот	Стара содржина на податокот	Нова содржина на податокот

Датум и завери на прифаќањето на барањето во Н Б.

Забелешка:

Име, телефон, потпис и печат на подносителот на барањето

Прилог 9

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ВО ПО-
СТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СКЛУЧЕНИ-
ТЕ ДОГОВОРИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ
ПРОМЕТ

I — ШИФАРНИК НА ДРЖАВИ

Шифра	Назив на земјата	Шифра	Назив на земјата
1	2	1	2
1. Европа			
101	Албанија	118	Лихтенштајн
102	Андора	119	Луксембург
103	Австрија	120	Унгарија
104	Белгија	121	Малта
105	Бугарија	122	Монако
106	ЧССР	123	Норвешка
107	Данска	124	Полска
108	ДР Германија	125	Португалија
109	Финска	126	Романија
110	Франција	127	Сан Марино
111	Гибралтар	128	СР Германија
112	Грција	129	СССР
113	Холандија	130	Шпанија
114	Ирска	131	Швајцарија
115	Исланд	132	Шведска
116	Италија	133	Велика Британија
117	Југославија		
2. Азија			
201	Авганистан	221	Кореја Северна
202	Бахреин	222	Кувајт
203	Бангладеш	223	Катар и Труцијал
204	Бурма	224	Јаас
205	Бутан	225	Либан
206	Филипини	226	Малезија
207	Хонг-Конг	227	Малдивски Острови
208	Индија	228	Монголија
209	Индонезија	229	Непал
210	Ирак	230	Оман
211	Иран	231	Пакистан
212	Израел	232	Сауди Арабија
213	Јапонија	233	Сингапур
214	Јеменска Арапска Република	234	Сирија
215	Јемен Јужен	235	Шри Ланка
216	Јордан	236	Тајланд
217	Демократска Кампукија	237	Турција
218	Кина	238	Обединети Арапски Емирати
219	Кипар	241	Формоза — Тајван
220	Кореја Јужна	242	СР Виетнам
		243	Сиким
3. Африка			
301	Алжир	313	Гвинеја Бисао
302	Ангола	314	Родезија
303	Ботсвана	315	Јужноафриканска Унија
304	Бурунди	316	Камерун
305	Централна Африканска Република	317	Кенија
306	Чад	318	Конго (Бразавил)
307	НР Бенин	319	Лесото
308	Габон	320	Либериа
309	Гамбија	321	Либија
310	Гана	322	Мадагаскар
311	Горна Волта	323	Малави
312	Гвинеја	324	Мали

1) Според „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76 стр. 1040—1043.

2) Според „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76 стр. 1043—1044.

1	2	1	2
325	Мавританија	341	Уганда
326	Маврициус	342	Заир
327	Мароко	343	Замбија
328	Мозамбик	344	Етиопија
329	Нигер	345	Египет
330	Нигерија	346	Екваторијална Гвинеја
331	Брегот на Слонова Коска	347	Сејшелски Острови
332	Руанда	348	Зеленортски Острови
333	Сенегал	349	Коморо (Коморски Острови)
334	Сиера Леоне		
335	Сомалија	350	Газа
336	Судан	351	Сао Томе и Принсипе
337	Свазиланд	352	Република Џибути
338	Танзанија		
339	Того		
340	Тунис		

4. Северна и Средна Америка

401	Бахамски Острови	414	Костарика
402	Барбадос	415	Куба
403	Бермудски Острови	416	Мартиник
404	Британски Хондурас	417	Мексико
405	Ел Салвадор	418	Никарагва
406	Доминиканска Република	419	Панама
407	Гвадалупа	420	Порторико
408	Гватемала	421	САД
409	Хаити	422	Тринидад и Тобаго
410	Холандски Антили	423	Сен Китс — Невис Антиља
411	Хондурас	424	Гренада
412	Јамајка	425	Британски Антили
413	Канада		

5. Јужна Америка

501	Аргентина	508	Колумбија
502	Боливија	509	Парагвај
503	Бразил	510	Перу
504	Чиле	511	Уругвај
505	Еквадор	512	Венецуела
506	Француска Гвијана	513	Суринам
507	Гвијана (Гвајана)		

6. Океанија

601	Австралија	605	Западни Самоа
602	Папуа	606	Нова Гвинеја
603	Нов Зеланд	609	Друга Океанија
604	Фиџи		

II — ШИФАРНИК

Вид на валутите³⁾

Шифра	Скратен назив	Полн назив на валутите	Земја
1	2	3	4
005	SDR	— Special drawing grates	
103	SCH	— Шилинг	Австрија
104	BFR	— Франк	Белгија
107	DKR	— Круна	Данска
109	FMK	— Марка	Финска
110	FF	— Франк	Франција

1	2	3	4
112	DR	— Драхма	Грција
113	HFL	— Флорин	Холандија
116	LIT	— Лира	Италија
117	DIN	— Динар	Југославија
123	NKR	— Круна	Норвешка
128	DM	— Марка	Германска СР
130	PT	— Пезета	Шпанија
131	ŠFR	— Франк	Швајцарија
132	ŠKR	— Круна	Шведска
133	LSTG	— Фунта	Велика Британија
208	IND. RUP.	— Рупија	Индија
210	IR. DIN.	— Динар	Ирак
212	IZ£	— Изр. фунта	Израел
213	YEN	— Јен	Јапонија
222	KUV. DIN.	— Динар	Кувајт
231	PAK. RUP.	— Рупија	Пакистан
237	TLIT	— Лира	Турција
413	ČAN \$	— Долар	Канада
421	USA \$	— Долар	САД — USA
601	A \$	— Долар	Австралија
603	NZ \$	— Н. З. Долар	Нов Зеланд
701	O \$	— Обр. долар	Албанија
702	SCH	— Шилинг	Австрија (саемски аранжмани)
703	O \$	— Обр. долар	Бугарија
704	O \$	— Обр. долар	Чехословачка
705	O \$	— Обр. долар	Германска ДР
706	O \$	— Обр. долар	Грција
707	LIT	— Лира	Италија (Трст, Горица и саемски аранжмани)
708	O \$	— Обр. долар	Унгарија
709	O \$	— Обр. долар	Полска
710	O \$	— Обр. долар	Романија
711	O \$	— Обр. долар	СССР
721	O \$	— Обр. долар	Авганистан
722	O £	— Обр. фунта	Бангладеш
723	OIR	— Обр. инд. рупија	Индија
725	O \$	— Обр. долар	Камбоџа
726	O \$	— Обр. долар	Монголија
727	OPR	— Обр. пак. рупија	Пакистан
729	O £	— Обр. фунта	Виетнам Северен
741	O \$	— Обр. долар	Алжир
742	O \$	— Обр. долар	Египет
743	O \$	— Обр. долар	Гвинеја
745	O \$	— Обр. долар	Тунис
771	O \$	— Обр. долар	Бразил

III. ВИД ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Шифра	Н а з и в
1	Патент
2	Лиценца
3	Модел
4	Жиг
5	Знаење и искуство (Know-how)
9	Друго

IV. ФОРМА НА ИЗВОЗНАТА РАБОТА

Шифра	Н а з и в
11	Извоз на стоки
12	Долгорочна производствена кооперација
13	Посредување во надворешнотрговскиот промет
14	Извоз на стоки во закуп
15	Компензациона работа
16	Отстапување право на индустриска сопственост
17	Извоз на услуги за поправки и облагородување
18	Изведување инвестициони работи во странство
19	Извоз на други услуги

V. ФОРМА НА УВОЗНАТА РАБОТА

Шифра	Н а з и в
11	Увоз на стоки
12	Долгорочна производствена кооперација
13	Посредување во надворешнотрговскиот промет
14	Увоз на стоки во закуп
15	Компензациона работа
16	Вложување странски средства
17	Прибавување право на индустриска сопственост
18	Увоз на услуги за поправки и облагородување
19	Отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач во Југославија
20	Увоз на други услуги

VI — НАМЕНА НА УВОЗОТ

Шифра	Н а з и в
1	Опрема
2	Репродукција и сировини
3	Резервни делови за тековно одржување
4	Резервни делови за инвестиционо одржување
5	Лична потрошувачка
6	Потрошен материјал

VII — НАЧИН НА НАПЛАТА — ПЛАЌАЊЕ

Шифра	Н а з и в
1	За готово
2	На кредит
3	Мешовито (за готово и на кредит)
4	Контокорент
5	Без наплата — плаќање
6	Во натура

VIII. ШИФРИ НА ИЗВОРИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ

Шифра	Н а з и в
1	
2	
61	Сопствени девизи на организациите на здружен труд остварени во смисла на ст. 1 и 2 член 67 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство

1	2
62	Девизи пренесени врз основа на самоуправните спогодби од став 5 член 67 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
63	Девизи стечени по основ на здружување во смисла на член 68 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
64	Девизи купени на девизниот пазар во смисла на член 69 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
65	Девизи за потреби на Федерацијата според член 62 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
66	Девизи за потреби на републиките и автономните покраини според член 73 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
67	Девизи што ќе ги остварат организациите од член 79 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
68	Девизи што ќе ги купат граѓани за определени потреби во смисла на член 86 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
69	Сопствени девизни средства на граѓани од девизни сметки и девизни штедни влогови според член 88 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
70	Девизи прибавени со продажба на хартии од вредност во смисла на член 89 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
71	Девизни и динарски побарувања на странски лица што можат да се трансферираат во смисла на член 120 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
72	Девизи остварени во рамките на долгорочна производствена кооперација со странство согласно со член 128 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
73	Девизи остварени по основ на инвестициони работи во странство во смисла на член 129 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
74	Девизи прибавени по основ на осигурување и реосигурување во смисла на член 133 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
75	Девизи прибавени со користење на странски кредит
76	Девизи внесени во Југославија по основ на договор за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд
77	Девизи остварени по основ на работење во странство — трансфер на добивка
78	Девизи од поврат на вложени средства
79	Девизи остварени по основ на камати по дадени кредити на странство
80	Девизи остварени со заедничко работење на домашна организација на здружен труд и странски партнер — чл. 134 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
81	Девизи што можат да се трансферираат на име остварена добивка во домашна организација на здружен труд

1	2
82	Девизи што можат да се трансферираат како поврат на вложени средства во домашна организација на здружен труд
83	Девизи пренесени на име компензација во смисла на чл. 22 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство
90	Девизи остварени од други односи со странство согласно со прописите
99	Нераспоредено

IX. ВИД НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ

Шифра	Н а з и в
01	Изработка на експертизи и студии
02	Изработка на инвестициони програми, инвестициона техничка документација и лиценцациски елаборати (тендерска документација)
03	Изработка на друга инвестициона документација за објекти и работи
04	Изведување на геодетски работи
05	Изведување мелиорациони работи
06	Облагородување земјиште и приведување на земјиште кон култура
07	Изведување други истражни работи
08	Изведување градежни работи
09	Изведување геолошки работи
10	Изведување рударски работи
11	Изведување хидротехнички и други слични работи
12	Изведување работи на внатрешно уредување и декорација
13	Инсталациони работи
14	Монтажни работи
15	Демонтажни работи
16	Изведување работи врз ремонт и одржување индустриски и други постројки
17	Пуштање во погон на постројки или опрема на изградени објекти и раководење со работата на изградени постројки, објекти и погони во гарантниот рок
18	Изградба на комплетни објекти и испорака на комплетна опрема
19	Вршење надзор кај изведување објекти и работи
20	Давање стручна помош во тек на градење и во работи во изградени објекти
21	Вршење други работи во врска со изведувањето на инвестициони работи во странство

X. РЕЖИМ НА ИЗВОЗОТ

Шифра	Н а з и в
1	Слободен извоз — ЛВ
2	Дозвола — Д

XI. РЕЖИМ НА УВОЗОТ

Се земаат шифрите од КОДЕКСОТ НА ШИФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76) поглавје IX, со подоцнежните измени и дополненија.

XII. ЕДИНИЦА НА МЕРА

Се земаат шифрите од КОДЕКСОТ НА ШИФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА, поглавје XII, со подоцнежните измени и дополненија.

XIII. ТАРИФЕН БРОЈ И НАИМЕНУВАЊЕ НА СТОКИТЕ СПОРЕД ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Се земаат шифрите од ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН.

XIV. СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Се земаат шифрите од ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ, подгрупа — шестоцифрена цифра („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76).

3.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, бр. 243 од 19 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/575

3 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

4.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kurier“, бр. 295 од 26 ок-

томври 1977 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/367

5 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

5.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Bild“, бр. 251 од 27 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/579

7 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

6.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE MONDE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Le Monde“, бр. 10181 од 23/24 октомври 1977 година што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/471

8 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

7.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANCE SOIR“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „France Soir“, од 2 ноември 1977 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/472

8 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

8.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Presse“, бр. 8877 од 25 октомври 1977 година што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/378

11 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

9.

Врз основа на член 2 став 6 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИТЕ ЗА КОИ МОРА ВЕДНАШ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ИЛИ НА ПРИЧИНАТА ЗА ПЦОВИСУВАЊЕ НА ЖИВОТНО

1. Заразните болести кај животните за кои мора веднаш да се обезбеди утврдување на заразните болести или на причините за пцовисување се:

1) Африканската чума кај свињите — *Pestis africana suum*;

2) Африканската сакагија — *Lymphangitis epizootica*;

3) Црниот пришт — *Anthrax*;

4) Веснидо — *Lyssa*;

5) Бруцелозата — *Brucellosis*;

6) Цистицеркозата — *Taeniasis*;

7) Ехинококозата — *Echinococcosis*;

8) Говедската чума — *Pestis bovina*;

9) Инфективната анемија кај коњите — *Anemia infectiosa equorum*;

10) Чумата кај коњите — *Pestis equorum*;

11) Чумата кај живината, и атипичната чума кај живината — *Pestis avium, Pseudo pestis avium*;

12) Лептоспирозата — *Leptospirosis*;

13) Леукемијата кај говедата — *Leucosis bovina*;

14) Листерелозата — *Listerellosis*;

15) Овчите сипаници — *Variola ovina*;

16) Белодробната зараза кај говедата — *Pleuropneumonia contagiosa bovum*;

17) Пситакозата — *Psittacosis*;

18) Q — треската — *Q Febris*;

19) Сакагијата — *Malleus*;

20) Салмонелозата — *Salmonellosis*;

21) Лигавката и шапот — *Aphthae epizooticae*;

22) Половата зараза кај коњите — *Exanthema coitale paralyticum*;

23) Свињската чума — *Pestis suum*;

24) Трихинелозата — *Trichinelosis*;

25) Туберкулозата — *Tuberculosis*;

26) Везикуларното заболување кај свињите;

27) Чумата кај пчелите — *Pestis apium*;

28) Заразната фатеност кај свињите — *Encephalomyelitis enzootica suum*;

29) Пролетната виремија кај крапот — *Viremia vernalis caprini*;

30) Еритродерматитис кај крапот — *Eritrodermatitis caprini*;

31) Вирусна хеморагична септикемија на калифорниската пастрмка — *Septisaemia haemorrhagica salmonis*.

2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-5761/1

26 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

10.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТАЛУРГИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на металургијата, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Синтерувани метални материјали. Тврди метали. Гранулометриско определување на вкупната содржина на јаглерод — — — — — JUS C.A1.530
- 2) Метални правови. Определување на насипната густина со помош на чаша и инка — — — — — JUS C.A2.028
- 3) Метални правови. Определување на набојната густина — — — — — JUS C.A2.029
- 4) Метални правови (освен правови за тврди метали). Определување на компресибилноста во еден правец — — — — — JUS C.A2.030
- 5) Синтерувани метални материјали, проѕирни. Определување на големината на порите со помош на гасен меур — — — — — JUS C.A2.031
- 6) Термичка обработка на челик. Површинско калење. Определување на ефективната длабочина на прокалениот слој на јаглероден челик — — — — — JUS C.A2.052
- 7) Термичка обработка на челик. Површинско калење. Определување на ефективната длабочина на прокалениот слој — — — — — JUS C.A2.053
- 8) Испитување на тврдоста според Бринел (HB). Пресметани вредности — — — — — JUS C.A4.036
- 9) Испитување на тврдоста според Викерс (HV). Пресметани вредности — — — — — JUS C.A4.037
- 10) Синтерувани метални материјали (освен тврди метали). Епрувети за испитување со замор — — — — — JUS C.A4.322
- 11) Ладно валани лимови од нискојаглеродни челици. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.B4.018
- 12) Ладновалани лимови од нискојаглеродни челици. Облик, мерки и дозволени отстапувања — — — — — JUS C.B4.113

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат во металургијата, односно врз лимовите што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 февруари 1978 година.

Член 4

Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Тенки лимови од ниско јаглеродни челици. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.B4.016

Челични лимови, тенки, со потесни толеранции на дебелината. Форма и мерки — — — — — JUS C.B4.113

донесени со Решението за југословенските стандарди за тенки челични лимови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/62).

Член 5

Југословенските стандарди од член 4 на овој правилник престануваат да важат на 14 февруари 1978 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-14231/1
22 декември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

11.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИТЕ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите на испитување на електромеханичките составни делови за електронски уреди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 5в: Определување на намалувањето на струјата на оптоварливост во зависност од температурата — — — — — JUS N.R4.416
- 2) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 8а: Статичко трансверзно оптоварување — — — — — JUS N.R4.423
- 3) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 8с: Робусност на преклопната рачка — — — — — JUS N.R4.425
- 4) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 9б: Температура на издржливоста при електрично оптоварување — — — — — JUS N.R4.427
- 5) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 9с: Век на траењето при механичка работа и електрично оптоварување — — — — — JUS N.R4.428
- 6) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 9д: Издржливост на системот за задржување на контакт и затинање — — — — — JUS N.R4.429
- 7) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 11а: Киматска нива — — — — — JUS N.R4.432
- 8) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 11с: Долготрајно изложување на повишена температура со влага — — — — — JUS N.R5.434

- 9) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 11d: Брзи промени на температурата — — — — — JUS N.R.4.435
- 10) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 11e: Мувла — — — — — JUS N.R.4.436
- 11) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 11f: Корозија, солена, магла — — — — — JUS N.R.4.437
- 12) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 11i: Повишени температури без влага — — — — — JUS N.R.4.440
- 13) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 11j: Намалување на температурата — — — — — JUS N.R.4.441
- 14) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 21a: Отпорност на придружувањето при радио-фреквенции — — — — — JUS N.R.4.475
- 15) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 22a: Капацитивност — — — — — JUS N.R.4.476

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз испитувањето на електромеханичките составни делови за електронски уреди што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 февруари 1978 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 166-14232/1
22 декември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

12.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИЕЗО-ЕЛЕКТРИЧНИ КРИСТАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пиезоелектрични кристали, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на кукиште со две ножиња. Типови 01, 02 и 03 — — — — — JUS N.R.9.060
- 2) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Гранично мерило и постапка за проверување на ножињата за типови на кукиштата 01, 02 и 03 — — — — — JUS N.R.9.061
- 3) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на кукиште со две ножиња тип 05 — — — — — JUS N.R.9.062
- 4) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Гранично мерило и постапка за проверување на ножињата за типот на кукиште 05 — — — — — JUS N.R.9.063
- 5) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на кукиште со два жични приклучока. Типови 11, 14 и 15 — — — — — JUS N.R.9.064
- 6) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на кукиште со два жични приклучока. Типови 111, 141 и 151 — — — — — JUS N.R.9.065
- 7) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на кукиште со два жични приклучока тип 13 — — — — — JUS N.R.9.066
- 8) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на кукиште со три жични приклучоци. Типови 31, 32, 33, 34 и 35 — — — — — JUS N.R.9.067
- 9) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на стаклено кукиште-новал со 9 ножиња — — — — — JUS N.R.9.068

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз пиезоелектричните кристали што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 февруари 1978 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16a-14233/1
22 декември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

13.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИНЦИРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за синцири, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Синцири за општи цели. Испитани, со кратки алки. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.020
- 2) Синцири за дигалки. Калибрирани, испитани, со кратки алки. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.021
- 3) Синцири за дигалки. Класа на квалитетот 5. Калибрирани и испитани. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.022
- 4) Синцири за дигалки. Класа на квалитетот 6. Калибрирани и испитани. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.023
- 5) Синцири за дигалки. Класа на квалитетот 8. Калибрирани и испитани. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.024
- 6) Синцири во парчиња за општи цели, испитани, со кратки алки. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.025
- 7) Синцири и синцири во парчиња за транспортери. Калибрирани, испитани со долги алки. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.030
- 8) Синцири за транспортери. Испитани, со средно долги алки. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.031
- 9) Елеватори со челични синцири. Спојници за неназбени и назбени тркала. Облик и мерки — — — — — JUS C.H4.032
- 10) Синцири во парчиња за елеватори. Испитани, со средно долги алки. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.033
- 11) Товарни синцири. Класа на квалитетот 5. Некалибрирани и испитани. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.052
- 12) Товарни синцири. Класа на квалитетот 6. Некалибрирани и испитани. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.054
- 13) Товарни синцири. Класа на квалитетот 8. Некалибрирани и испитани. Облик, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.056

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз синцирите што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 февруари 1978 година.

Член 4

Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

- Високоотпорни калибрирани синцири за дигалки — — — — — JUS C.H4.022
- Калибрирани синцири за транспортери — — — — — JUS C.H4.030
- Синцири за транспортери и елеватори — — — — — JUS C.H4.031
- Спојници за синцири за елеватори — — — — — JUS C. H4.032

донесени со Решението за југословенските стандарди за синцири („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/59);

Синцири за општи цели. Форма, мерки и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.020

донесен со Решението за југословенските стандарди за челични синцири („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/62).

Југословенските стандарди од став 1 на овој член престануваат да важат на 14 февруари 1978 година.

Член 5

Решението за југословенскиот стандард за челични синцири („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/62) престанува да важи на 14 февруари 1978 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-13255/1

1 декември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација
Милан Крајновиќ, с. р.

14.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 1 од Одлуката за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77, 38/77 и 50/77) се продолжува привремено во 1978 година до денот на влегувањето во сила на прописите за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 95
29 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,

д-р Ксенте Богосв, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА

I

Се отповикува

Игнац Голоб од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Костарика.

II

Се назначува

Реџаи Сурои, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Држави на Мексико, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Костарика, со седиште во Мексико.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 46
14 декември 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Будимир Лончар, досегашен амбасадор на СФРЈ во Сојузна Република Германија.

Е. п. бр. 1021
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За помошник-директор на Сојузната управа за царини се назначува Франц Лапајне, раководител на сектор на Папирница Количево.

Е. п. бр. 1022
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува мр. Лазар Дракул, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за пазар и цени.

Е. п. бр. 1023
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Лазар Лилиќ, со 31 декември 1977 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот ќе ги користи правата од работниот однос според член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации до 31 декември 1978 година во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Е. п. бр. 1024
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа Михајло Вражалиќ, со 31 декември 1977 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот ќе ги користи правата од работниот однос според член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации до 31 декември 1978 година во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Е. п. бр. 1025
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојуз-

ната управа Александар Ѓорѓевиќ, со 31 декември 1977 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот ќе ги користи правата од работниот однос според член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации до 31 декември 1978 година во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Е. п. бр. 1026
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа д-р Видак Поповиќ, со 31 декември 1977 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот ќе ги користи правата од работниот однос според член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации до 31 декември 1978 година во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Е. п. бр. 1027
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот комитет за земјоделство инж. Џемал Драче, со 31 декември 1977 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот ќе ги користи правата од работниот однос според член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на упра-

вата и на сојузните организации до 31 декември 1978 година во Сојузниот комитет за земјоделство.

Е. п. бр. 1028
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет Нада Беловска, со 31 декември 1977 година, поради заминување во пензија.

Именуваната ќе ги користи правата од работниот однос според член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, до 31 декември 1978 година, во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 1029
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство д-р Иван Бауер, со 31 декември 1977 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот ќе ги користи правата од работниот однос според член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации до 31 декември 1978 година во Сојузниот комитет за законодавство.

Е. п. бр. 1030
21 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за вонредни успеси во дваесет и петгодишното изведување на работните акции и за значаен придонес кон ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Учесниците на Младинската работна акција „Винодол“ и патот Делнице — Горње Јелење.

Бр. 79
8 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
1. Одлука за обрасците за збирниот и консолидираниот биланс — — — — —	1
2. Упатство за обрасците за пријавување на договори за надворешнотрговски промет и за начинот на пополнување на тие обрасци — — — — —	2
3. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	25
4. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kurier“ — — — — —	25
5. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Bild“ — — — — —	25
6. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le monde“ — — — — —	25
7. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „France soir“ — — — — —	26
8. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Presse“ — — — — —	26
9. Наредба за определување на заразните болести кај животните за кои мора веднаш да се обезбеди утврдување на заразната болест или на причината за појавување на животното — — — — —	26
10. Правилник за југословенските стандарди од областа на металургијата — — — — —	26
11. Правилник за југословенските стандарди за методите на испитување на електромеханичките составни делови за електронски уреди — — — — —	27
12. Правилник за југословенските стандарди за пиезоелектрични кристали — — — — —	28
13. Правилник за југословенските стандарди за синцири — — — — —	29
14. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година — — — — —	29
Укази — — — — —	30
Назначувања и разрешувања — — — — —	30
Одликувања — — — — —	32